



Оков за надворешни и внатрешни врати



Содржина

Вовед	6 - 7 стр.
Кваки за врати	8 - 14 стр.
Рачки за надворешни врати	15 стр.
Шарки за врати	16 - 17 стр.
Брави за врати	18 - 19 стр.
Цилиндри за брави	20 - 21 стр.
Стопери за врати	22 - 23 стр.

Легенда

Пример на спецификации во табела

Идент на артиклот	Количина на пакување во кутија	Количина на пакување во пакет	
Шифра	Φ		
100000	10 mm	100	1000

>Артикли со ознака (Шифра *) во табела се со азиско потекло.

Универзални ознаки за димензија

Φ - Ознака за дијаметар.
L - Ознака за должина.
H - Ознака за висина.

W - Ознака за ширина.
C - Ознака за осовинско растојание помеѓу два отвора.
D - Ознака за длабочина на бушење.

> Секој артикл може да се набави по минимум 1 парче, количината за пакување во кутија или пакет се однесува при купување на голема количина.

> Новомак нуди соодветна услуга на CNC обработка, за сите приложени артикли во оваа брошура.




Кој е Норпе ?

HOPPE е Италијански бренд кој е лидер на пазарот за развој и производство на висококвалитетни кваки за врати во Европа. Привлечен дизајн комбиниран со иновативна технологија и долгогодишно искуство Ви нуди широк избор на модели, бои и материјали.

Предности на Норпе

При поставување на стандардни кваки за врата, потребни се многу чекори, често е здодевно и троши многу време. Најдоброто решение се HOPPE бравите и нивното брзо и едноставно составување. Благодарение на напредната технологија, кваките може да се постават со само еден чекор - и да траат ! Клучен детаљ е новата технологија за монтирање на кваките која е развиена од компанијата HOPPE.

Само притиснете ги кваките една кон друга и го имате посакуваниот резултат.



Со скенирање на QR кодот можете да го погледнете видеото за HOPPE бравите.



- Лесна монтажа - магнетно спојување :
- вграден механизам кој со притиснување на кваките една кон друга се овозможува прицврстување односно долготрајна и цврста врска.
- **75% заштеда на време** во споредба со стандардно монтирање (со шрафење).
- Не се потребни инбуси или други алати за монтажа.
- Можат да се користат за различни дебелини на врата во зависност од типот на кваката.
- Лесна и брза демонтажа на кваката.



AGB - квалитет кој трае

AGB е Италијански бренд кој е специјализиран за производство на висококвалитетен оков за врати. Искуството од 70 години е доказ и синоним за нивниот квалитет, долготрајност и иновативност. Производите на AGB се со минималистички и модерен дизајн, обрнувајќи внимание и на најситните детали во нивниот изглед.

Брави за врати

Метод на заклучување

Клуч




Брава со стандарден отвор за клуч. Се користи за внатрешни врати.

Цилиндар



Брава за клуч со цилиндричен отвор. Се користи за надворешни врати.

Тоалет



Брава со механизам за отклучување и заклучување од внатрешната страна, а од надворешната страна има розетна со жлеб за отклучување во итен случај.

Магнетна брава - Mediana Polaris



Предности:

- Елегантен и модерен изглед.
- Елегантно и тивко затворање и заклучување на вратата.
- Лесно заклучување - механизмот за заклучување на вратата се затвора автоматски со помош на магнет.
- Лесна монтажа.
- Не е потребно подмачкување.

Чело на брава преку кое се врши монтажа на бравата во касата.



Механизам за заклучување на вратата.

3 типа на брави според начинот на заклучување:



Квака Birmingham - Hoppe



Шифра	Тип	Опис	За дебелина на врата	Боја	Материјал
1500003	клуч	квака и штит	30-49mm	алуминиум	алуминиум
1500004	цилиндар		27-47mm		
1500005	тоалет		37-42mm		
1500009	клуч		30-49mm	бронза	
1500010	цилиндар		27-47mm		
1500011	тоалет		37-42mm		

Квака Birmingham - Hoppe



Шифра	Тип	Опис	За дебелина на врата	Боја	Материјал
1500012	клуч	квака и розетна	30-49mm	алуминиум	алуминиум
1500013	цилиндар				
1500014	тоалет				
1500015	клуч		30-49mm	бронза	
1500016	цилиндар				
1500017	тоалет				

Квака Milano - Hoppe



Шифра	Тип	Опис	За дебелина на врата	Боја	Материјал
1500018	клуч	квака и штит	37-47 mm	алуминиум	алуминиум
1500019	цилиндар				
1500022	клуч			бронза	
1500023	цилиндар				

Квака New York - Hoppe



Шифра	Тип	Опис	За дебелина на врата	Боја	Материјал
1500024	клуч	квака и розетна	35-45mm	алуминиум	алуминиум
1500025	цилиндар				
1500026	тоалет				
1500027	клуч		35-45mm	бронза	
1500028	цилиндар				
1500029	тоалет				

Квака Vitoria - Hoppe



Шифра	Тип	Опис	За дебелина на врата	Боја	Материјал
1500030	клуч	квака и розетна	37-47mm	титаниум	алуминиум
1500031	цилиндар		67-77mm		
1500032	тоалет		37-47mm		

Квака Dublin - Hoppe



Шифра	Тип	Опис	За дебелина на врата	Боја	Материјал
1500033	клуч	квака и розетна	36-75mm	хром сатен	алуминиум
1500034	цилиндар				
1500035	тоалет		39-48mm		

Квака Lesce - Hoppe



Шифра	Тип	Опис	За дебелина на врата	Боја	Материјал
1500036	клуч	квака и розетна	35-45mm	хром/ алуминиум титаниум	алуминиум
1500037	цилиндар				
1500038	тоалет		40mm		

Квака Essen - Hoppe



Шифра	Тип	Опис	За дебелина на врата	Боја	Материјал
1500042	клуч	квака и розетна	29-70mm	инокс мат	инокс
1500043	цилиндар				
1500044	тоалет		38-51mm		

Квака Utrecht - Hoppe



Шифра	Тип	Опис	За дебелина на врата	Боја	Материјал
1500045	клуч	квака и розетна	35-54mm	инокс	инокс
1500046	цилиндар		55-74mm		
1500047	тоалет		40-48mm		

Квака Izmir - Hoppe



Шифра	Тип	Опис	За дебелина на врата	Боја	Материјал
1500048	клуч	квака и розетна	38-42 mm	хром сатен	месинг
1500049	цилиндар				
1500050	тоалет				

Квака Galaxy - Forme



Шифра	Тип	Опис	Боја	Материјал
1500134	клуч	квака и розетна	розе никел	месинг
1500135	цилиндар			
1500136	тоалет			

Квака Ginerva - Forme



Шифра	Тип	Опис	Боја	Материјал
1500143	клуч	квака и розетна	црна мат	месинг
1500144	цилиндар			
1500145	тоалет			

Квака Milly 2 - Forme



Шифра	Тип	Опис	Боја	Материјал
1500051	клуч	квака и розетна	полиран сатен/ хром	алуминиум
1500052	цилиндар			
1500053	тоалет			

Квака Floss 2 - Forme



Шифра	Тип	Опис	Боја	Материјал
1500054	клуч	квака и розетна	полиран сатен/ хром	алуминиум
1500055	цилиндар			
1500056	тоалет			

Квака Flexa - Forme



Шифра	Тип	Опис	Боја	Материјал
1500057	клуч	квака и розетна	полиран мат/ хром	алуминиум
1500058	цилиндар			
1500059	тоалет			

Квака Pegaso - Forme



Шифра	Тип	Опис	Боја	Материјал
1500060	клуч	квака и розетна	полиран хром	алуминиум
1500061	цилиндар			
1500062	тоалет			

Квака Pegaso - Forme



Шифра	Тип	Опис	Боја	Материјал
1500063	клуч	квака и розетна	полиран месинг	месинг
1500064	цилиндар			
1500065	тоалет			

Квака Asti - Forme



Шифра	Тип	Опис	Боја	Материјал
1500137	клуч	квака и розетна	црна	месинг
1500138	цилиндар			
1500139	тоалет			
1500140	клуч		бела	
1500141	цилиндар			
1500142	тоалет			

Квака Asti 2 - Forme



Шифра	Тип	Опис	Боја	Материјал
1500066	клуч	квака и розетна	полиран сатен/ хром	месинг
1500067	цилиндар			
1500068	тоалет			

Квака Goccia 2 - Forme



Шифра	Тип	Опис	Боја	Материјал
1500069	клуч	квака и розетна	полиран сатен/ хром	алуминиум
1500070	цилиндар			
1500071	тоалет			

Квака Norma 2 - Forme



Шифра	Тип	Опис	Боја	Материјал
1500075	клуч	квака и розетна	полиран сатен/ хром	алуминиум
1500076	цилиндар			
1500077	тоалет			

Квака Luxor 2 - Forme



Шифра	Тип	Опис	Боја	Материјал
1500078	клуч	квака и розетна	полиран сатен/ хром	алуминиум
1500079	цилиндар			
1500080	тоалет			

Квака Daniela - Forme



Шифра	Тип	Опис	Боја	Материјал
1500072	клуч	квака и розетна	сатен хром	алуминиум
1500073	цилиндар			
1500074	тоалет			

Квака Mercury



Шифра	Тип	Опис	Боја	Материјал
1500039	клуч	квака и розетна	алуминиум	алуминиум
1500040	цилиндар			
1500041	тоалет			

Квака Antares - Forme



Шифра	Тип	Опис	Боја	Материјал
1500156	клуч	квака и розетна	брусена сива	хром
1500157	цилиндар			
1500158	тоалет			

Квака Naxos - Forme



Шифра	Тип	Опис	Боја	Материјал
1500159	клуч	квака и розетна	полиран сатен хром	хром
1500160	цилиндар			
1500161	тоалет			


Квака Riva Titanium



Шифра	Тип	Опис	За дебелина на врата	Боја	Материјал
1500162	клуч	квака и розетна	35-55 mm	титаниум	цинк
1500163	цилиндар				
1500164	тоалет				




Рачка за надворешна врата Inox - Medos



Шифра	Димензија А	Димензија В	Агол	Боја	Материјал
1500149	300mm	500mm	45°	ИНОКС	ИНОКС
1500150	450mm	650mm			
1500151	600mm	800mm			
1500152	1200mm	1400mm			

- Сетот се состои од:
 - рачка за надворешна врата,
 - сет за прицврсување на рачката.


Рачка за надворешна врата Rounded - Medos



Шифра	Димензија А	Димензија В	Агол	Боја	Материјал
1500153	560mm	810mm	45°	ИНОКС	ИНОКС

- Сетот се состои од:
 - рачка за надворешна врата,
 - сет за прицврсување на рачката.


Рачка за надворешна врата Square - Medos




Шифра	Димензија А	Димензија В	Агол	Боја	Материјал
1500154	600mm	800mm	45°	ИНОКС	ИНОКС


- Сетот се состои од:
 - рачка за надворешна врата,
 - сет за прицврсување на рачката.


Шарка за дрвена врата модел 118 - AGB




Шифра	H	Ø	Боја	
1500091	45mm	13mm	сребрена	100
1500092	49mm	14mm		
1500093	54mm	16mm		


Шарка за дрвена врата Tria maxi - AGB



Шифра	H	Ø	Боја	
1500099	60mm	16mm	никел	12
1500100	88mm	20mm		

Шарка за дрвена врата 3D matic - AGB



Шифра	H	Ø	Боја	
1500094	82mm	14mm	сребрена	12
1500095		16mm		

Додаток за шарка 3D matic

Покривна пластика - AGB



1500096



1500097



1500098


Шифра	Боја
1500096	никел
1500097	злато
1500098	бронза

Скриена шарка за внатрешна врата Eclipse 3.0 - AGB



Шифра	Димензија	Боја	
1501001	115 x 23 x 27mm	хром мат	12


- Соодветна за дрвени и алуминиумски врати.
- Подесување:
 - дијагонално $\pm 1\text{mm}$,
 - вертикално $\pm 2\text{mm}$,
 - хоризонтално $\pm 1.5\text{mm}$.
- Носивост:
 - Мах. тежина на врата со 2 шарки - 40kg,
 - Мах. тежина на врата со 4 шарки - 60kg.
- Сетот се состои од шарка и покривно капаче за шарка.
- Сертифицирана за врати отпорни на оган.



шарка



покривно капаче




Со скенирање на QR кодот можете да го погледнете видеото за шарката Eclipse 3.0



Шарка Eclipse 3.0 погодна за огноотпорни врати

Голема предност на оваа шарка **Eclipse 3.0** е тоа што е погодна за врати отпорни на оган и има сертификат **EN 1634***. Идеална е за употреба во простории кои што бараат висока отпорност од пожари како болници, лаборатории, хотели и сл.


* EN 1634 стандард за врати - вратата може да издржи пожар до 67 min притоа недозволувајќи пламенот и чадот да преминат во другата просторија.



Магнетна брава за дрвена врата Mediana Polaris - AGB



Шифра	Тип	A	E	M	Боја
1500112	обичен клуч	90mm	35mm	18mm	никел
1500113	цилиндар клуч	85mm	50mm		
1500114	брава за тоалет	96mm	50mm		




- A - димензија на растојание помеѓу отворот за клуч и отворот за квака на бравата.
- E - димензија на растојание на челото на бравата и отворот за клуч на бравата.
- M - димензија на дебелина на челото.
- Сетот се состои од брава и прифатник за брава.
- Бравата е универзална и може да се користи и како лева и како десна.
- Сертифицирана за врати отпорни на оган.

техничка слика
за брава

Брава за дрвена врата Mediana Evolution - AGB



Шифра	Тип	A	E	M	Боја
1500115	обичен клуч	90mm	35mm	18mm	никел
1500116	цилиндар клуч	85mm	60mm		
1500117	брава за тоалет	96mm	50mm		




- A - димензија на растојание помеѓу отворот за клуч и отворот за квака на бравата.
- E - димензија на растојание на челото на бравата и отворот за клуч на бравата.
- M - димензија на дебелина на челото.
- Сетот се состои од брава и прифатник за брава.
- Бравата е универзална и може да се користи и како лева и како десна, само треба да се извади и да се сврти јазичето од другата страна.
- Бравата при затворање автоматски се заклучува и од надворешната страна се отвора само со клуч, додека од внатрешната страна се отвора со помош на кваката.

техничка слика
за брава


Брава за дрвена врата Patent Grande - AGB



Шифра	Тип	Ширина на брава	A	E	M	Боја
1500101	обичен клуч	65mm	90mm	40mm	18mm	никел
1500102	цилиндар клуч					
1500109	брава за тоалет	80mm	90mm	50mm	18mm	
1500103	обичен клуч					
1500104	цилиндар клуч					
1500110	брава за тоалет					



техничка слика
за брава



техничка слика
за прифатник за брава

- A - димензија на растојание помеѓу отворот за клуч и отворот за квака на бравата.
- E - димензија на растојание на челото на бравата и отворот за клуч на бравата.
- M - димензија на дебелина на челото.
- Сетот се состои од брава и прифатник за брава.
- Бравата е универзална и може да се користи и како лева и како десна, само треба да се извади и да се сврти јазичето од другата страна.

Електромагнетен прифатник за брава





Шифра	Димензија	Боја
1500165	25 x 250mm	никел

- Прифатникот за брава е универзален и може да се користи и како лев и како десен.

Цилиндар за брава - AGB



Шифра	Димензија А x В	Боја	Материјал
1500081	30 x 30mm	никел	месинг
1500082	30 x 35mm		
1500083	30 x 40mm		





- Бравата е составена од:
- 1 3 x клучеви.
 - 2 5 пинови за заклучување.
 - 3 Сигурносен механизам.

Цилиндар за брава со кодиран клуч - AGB



Шифра	Димензија А x В	Боја	Материјал
1500086	30 x 30mm	никел	месинг
1500087	30 x 35mm		
1500088	30 x 40mm		





- Бравата е составена од:
- 1 3 челични пинови од двете страни отпорни на бушење.
 - 2 6 активни пинови за заклучување.
 - 3 9 пасивни пинови за широк опсег на кодови на клучот.
 - 4 Сигурносен механизам.
 - 5 Голема отпорност од удари.
 - 6 5 x клучеви.



Цилиндар за брава со топка - AGB



Шифра	Димензија А x В	Боја	Материјал
1500084	30 x 35mm	никел	месинг
1500085	30 x 40mm		





- Бравата е составена од:
- 1 3 x клучеви.
 - 2 5 пинови за заклучување.
 - 3 Сигурносен механизам.


Цилиндар за брава со кодиран клуч со топка - AGB



Шифра	Димензија А x В	Боја	Материјал
1500089	30 x 35mm	никел	месинг
1500090	30 x 40mm		



- Бравата е составена од:
- 1 3 челични пинови од двете страни отпорни на бушење.
 - 2 6 активни пинови за заклучување.
 - 3 9 пасивни пинови за широк опсег на кодови на клучот.
 - 4 Сигурносен механизам.
 - 5 Голема отпорност од удари.
 - 6 5 x клучеви.



Магнетен стопер за врата - Strong



Шифра	Боја
1500129	инокс

- Едниот дел на стоперот се монтира во долниот дел од вратата при што е потребно да се направи отвор со димензија $\Phi 14\text{mm} \times 47\text{mm}$, а вториот дел се монтира на подот.

Стопер за врата - Nesu



Шифра	Боја
402330	инокс

Стопери за врата - Nesu



401084



401083



401085

- Се монтира на ѕид.

Шифра	Боја
401083	бела
401084	кафена
401085	беж

АНТИБАКТЕРИСКИ И БЕЗБЕДНИ ЗА ДЕЦА

Стопер за врата - Fischer



1500172



1500175



1500172



1500173



1500174

Шифра	Боја	
1500175	сив	10
1500172	бел	
1500173	црн	
1500174	крем	

Стопери за врата - Nesu



401094



401087



401088



401089



401090



401091



401092



401093



401094

Шифра	Боја
401087	бела
401088	розева
401089	портокалова
401090	црна
401091	чоколадна
401092	махагони
401093	бреза
401094	даб

АНТИБАКТЕРИСКИ И БЕЗБЕДНИ ЗА ДЕЦА

Стопери за врата - Nesu



401102



401095



401096



401098



401099



401097



401100



401101



401103

Шифра	Боја
401095	сина
401096	бела
401097	розева
401098	портокалова
401099	црна
401100	чоколадна
401101	махагони
401102	бреза
401103	даб

АНТИБАКТЕРИСКИ И БЕЗБЕДНИ ЗА ДЕЦА

Забелешки

INM NOVOMAK

Вашите идеи во акција

Ѓорги Колозов бр. 5
Скопје,
Република Македонија

www.novomak.com
shop.novomak.com

+389 2 2461-664
+389 2 2461-089